

"Документите се огромна суровинска граѓа за производство на научна вистина за Македонија, или нејзина веродостојна меморија", рече промоторот академик Гане Тодоровски.

"Австро-Унгарија и Русија во името на Европа се обидоа тоа да го сторат во Македонија и доживеаја потполн неуспех. Се разбира, цената целосно ја плати населението во Македонија", истакна Донеv.

Пишува: Миилева ЛАЗОВА



ДРАКУЛОВИОТ СЕДМОТОМНИК "ГОВОРИ" ЗА МАКЕДОНСКАТА ТРАГИКА

Во Институтот за национална историја беа промовирани шестиот и седмиот том од зборникот "Македонија меѓу автономијата и дележот" во редакција и превод на Симон Дракул, а во издание на "Селектор". Книгите се дел од истражувањето на Дракул за руската дипломатска документација од периодот меѓу 1894 и 1913 година.

Симон Дракул почина 1999 година и со овие томови се заокружува неговиот труд "Македонија меѓу автономијата и дележот".

Промотори на зборникот беа академик Гане Тодоровски и Јован Донеv.

ТРАГИКА

При промотивната реч академик Тодоровски истакна дека овој зборник е драгоцен архивска граѓа презентирана во двата последни тома, шестиот и седмиот, кој ни ја збогатува историографската наука со принос од мошне корисно значење.

"Во двата возбудливи збора - вели академик Тодоровски - автономија и дележ, руската дипломатија успева да ја внесе како синонимија за Македонија, судбинската белега на нашата земја пред злосторничкиот чин од 10 август 1913 година, кога нашата земја е поделена меѓу Србија, Грција и Бугарија. Во овие два збора како да се содржи сета трагика на Македонија од кога знае за себе. Трагика која од недосонуван сон и суштина на една долга и крвава борба се престорува во грдо јаве на дележ, поим на реална национална катастрофа. Оттука, последните две книги од Дракуловиот седмотомник е материја тематски врзана за македонското ропство од Отоманската империја. Тоа се годините 1908, 1912 и делумно 1913 година и претставува ретко богата, сурова и жестока фактографија за фина-

лето на македонското распаѓање во текот на првата деценија на XX век. Благодарение и на оваа изворна документација за македонските состојби од почетокот на минатиот век, нашата историска наука ќе собере сили да разјасни многу нешта за суштините во процесите кои ја бележале епохата. Доволно е да се фрли дури и најбегол

управувачки терор, години кога на дело се плаќаат многуте илузии на Илинден од 1903 година, години кога Македонија одвнатре се обезличува или неа ја обезличува теророт на вооружените банди на соседите - и Бугарија, и Грција, и Србија. Години на масовна имиграција и емиграција (се мисли на муслимански доселеници од Босна и од Србија во

ДЕЛЕЖОТ - С БЕЛЕГА НА М

"Бидејќи сè е кажано многу поубаво отколку што мојата струка може да си дозволи, да му се заблагодарам на Институтот за национална историја што имаше разбирање за овој труд, да му се заблагодарам на 'Селектор' кој го издаде. Борбата за да се издадат сите овие 7 тома траеше 12 години. Во 1993 година излезе првиот том 'Македонија меѓу автономија и дележот' и јас денес сум пресреќна што на генерациите ќе им оставиме материјал да читаат, да градат, да ја сакаат Македонија. Ова е периодот кој го опфати оваа документација, и тоа е најкритичниот за Македонија, од пред Илинден до расчерекувањето во 1913 година. Јас само жалам што Симон Дракул не е тука да му се радува на својот труд".

Сопругата на Симон Дракул

поглед врз проблематиката на спомнатата квинквенија за да се сфати нејзиниот морничав и трагичен тон. Тоа се години на најжесток турски државен и

Македонија), години на кризата на ВМРО, години кога Србија и Бугарија го почнаа своето тајно пазарење за поделба на нашата земја. Ова се годините



на официјализирана македонска анархија, години на пустош и грабеж, години наречени пеколни за Македонија".

Од долгото говорење на академик Тодоровски може да се заклучи дека едноставно голема полза од овој седумтомник ќе имаат идните корисници на овие богати изворни информации, кои ни ги нуди Дракул за Македонија.

нема своја држава е исклучително тешко. Во такви случаи истражувачите на минатото се принудени да ги користат изворите на странските дипломатски конзуларни мисии кои се обременети со голем број дезинформации или погрешни толкувања на настани и процеси. На такво нешто не се имуни ниту овие два тома на руски документи, но

дина. А причината е иста. Секогаш кога постојат обиди меѓуетнички или меѓурелигиски недоразбирања да се решаваат преку административно прекројување на одредени територии, тогаш вооружените конфликти и етничките чистења се зад грбот. Австро-Унгарија и Русија во име на Европа се обидоа тоа да го сторат во Македонија и доживеаја целосен неуспех. Се разбира, цената целосно ја плати населението во Македонија. Европа не ја научи таа лекција и ја примени во Босна и Херцеговина и ѝ се случи Сребреница. Да се надеваме дека еднаш за секогаш сите ќе ја научиме оваа лекција и нема да се повтори. Тешко ми е да кажам, но принуден сум. Сите ние, колку и да нè има, од сè тоа што го преживеале нашите претходници, многу малку, речиси ништо не сме научиле", објаснува Донеv.

Според сфаќањето на Донеv, документите кои Симон Дракул ги открил и кои денес и се претставуваат на македонската јавност, тоа јасно го покажуваат. Името Македонец и македонска нација се одговор на сите наши поделби и страдања од овој период.

"Тоа е име кое нема никаква врска ниту со Коминтерната, ниту со комунистичка Југославија. Тоа име е одговор на сите делби и распределби и се појавува во Битолскиот вилает, во 1907 година прв пат е регистрирано. Тоа е име кое обединува, а не разделува. Име кое можеше од корен да ја измени политичката карта на југоисточна Европа, исто како што тоа може да го направи и денес и најверојатно ќе го стори, зошто документите кои денес ги претставуваме се добар одговор на бизнисмениот грчко-македонски спор", додаде Донеv.

Од овде може да се сфати дека овие документи се и добар одговор на грчко-македонскиот спор со името.

На крај, според Донеv, едно е битно. Секој народ секојдневно се бори за сопствените интереси, за доброто на сопствената нација и држава и тука нема компромиси. Тука нема барање сојузници, чии интереси не се поклопуваат со интересите на сопствената нација.

УДБИНСКА МАКЕДОНИЈА

ИСТОРИСКА КОПИЈА

Според вториот промотор Донеv, да се следи историјата на еден народ кога во својот најголем период на постоење

тоа не им ја намалува вредноста.

"Тоа што се случуваше во Босна и Херцеговина во првата половина од минатото десеттолетие е само бројна копија на она што навистина се случуваше во Македонија од 1904 до 1908 го-



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii od 9⁰⁰ do 21⁰⁰
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Biro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA